



Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп,  
ретки болести и посебни потреби  
**„ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“**

## **ПРВ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ „А, ЗОШТО ДА НЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ!?“**

**14 - 16. 10. 2016**, Скопски саем и Дом на АРМ, Скопје

Здружението на граѓани „ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“, го организира ПРВИОТ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ. Целта не е само промоција на најновите достигнувања во однос на дијагностиката, лекувањето, третманот и рехабилитација на лицата со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби, туку и создавање на основа за организиран мултидисциплинарен пристап на повеќе сегменти од општеството, од здравство па се до социјални служби и образованието.

Конгресот ќе се одржи во просториите на деловниот центар на Скопски саем и тоа на 14-15 Октомври, а како продолжение на Конгресот, на 16 Октомври, ќе се одржи традиционалниот трет по ред,

### **“БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ”.**

Како покровител на балот и оваа година повторно ќе биде г-ѓа Маја Иванова, сопругата на Претседателот на Македонија.

Целна група на овој настан се: дефектолози, социјални работници, педагози, психолози, педијатри, гинеколози, ортопеди, физиотерапевти, специјалисти по радиологија, невролози, како и сите други специјалности кои се професионално фокусирани на децата и лицата со посебни потреби.







**Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп,  
ретки болести и посебни потреби  
„ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“**

## **ЦЕЛИ НА КОНГРЕСОТ**

- 1. Презентација на третмани, дијагностика и рехабилитација кои се изведуваат во Македонија и регионот;**
- 2. Споредба каде е Македонија во однос на начините на живот, третманите и процедурите кои се применуваат низ светот и штетното влијание на одредени производи и услуги;**
- 3. Подигање на свесноста на граѓанскиот и бизнис секторот во Македонија, за потребите на овие лица за нормален живот, како и помошта која им е потребна за вклучување во системот, ним и на нивните семејства;**
- 4. Обработување на важни теми кои ќе им помогнат на децата, родителите и професионалците вклучени во оваа област;**
- 5. Претставување на фармацевтски и други компании со сателитски симпозиуми и изложбен простор;**
- 6. Претставување на здравствени установи – болници, од земјата и од странство, кој што ќе ги претстават своите установи, третмани и достигнувања;**
- 7. Можност за директна комуникација на родителите со предавачите и учесниците и поставување на прашања кои што одсекогаш сакале да им ги постават.**



Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп,  
ретки болести и посебни потреби  
**„ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“**

**НАУЧЕН ОДБОР**

1. Проф. д-р Владимир Трајковски
2. Проф. д-р Горазд Росоклија
3. Проф. Велибор Тасиќ
4. Проф. д-р Филип Дума
5. Спец. д-р Наталија Ангелковска
6. Спец. д-р Весна Саболиќ
7. м-р Горан Саневски
8. Проф. д-р Александар Чапаровски
9. Спец. д-р Милан Ристески
10. Проф. Дијана Белевска

**ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР**

1. Ребека Јанковска - Ристески
2. Катарина Ивановиќ
3. Јасна Ерцеговиќ
4. Татјана Петрушевска
5. Љупка Арсова – Јуришиќ
6. Крсте Маљановски
7. Марјан Димески

**ПАРТНЕРИ**

1. Амбасада на Шведска во Македонија
2. Здружение на професионални Физиотерапевти на Македонија
3. Ресурсен центар- Скопје, Македонија
4. Македонско научно здружение за аутизам
5. Глобал Нет Адвертајзинг

**ПОКРОВИТЕЛ НА БАЛОТ**

Г-ѓа Маја Иванова, сопруга на Претседателот на Македонија

**ПОДДРЖУВАЧИ**

Министерство за култура на Македонија  
ОБСЕ  
Амабасада на Велика Британија во Македонија  
ЈСП-Скопје  
Скопски саем  
Град Скопје  
Општина Аеродром

ФОН  
Лице в`лице  
Дом на АРМ  
Адора Инженеринг  
Милупа  
Македонија Осигурување  
Кожувчанка

Реплек  
Рифам  
Алкалоид Конс  
Би-Мек  
Медикус хелп  
Холистик комуникации  
ЕВН Македонија







Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп,  
ретки болести и посебни потреби  
**„ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“**

**14.10.2016 (ПЕТОК)**

Пријавување и регистрација за присуство на Конгресот, во Конгресниот центар (управна зграда)  
на Скопскиот саем, петок (14.10.2016), од 13.30 часот до 14.45 часот,

|             |  |   |  |
|-------------|--|---|--|
| 15.00       | ПЕТОК, 14.10.2016, Отворање на конгресот, ПРВА СЕСИЈА  |   |  |
| 15.00-15.15 | Наташа Гоџирова  | Хипотерапија – терапевтско јавување   |  |
| 15.15-15.30 | Проф Даниел Трбогазов  | Hallwick метода - терапевтско пливање   |  |
| 15.30-15.50 | м-р Андон Дамовски   | Non - institutional centers for social services for people with special needs                 |  |
| 16.10-16.30 | Весна Алексовска, Стефан Чичивалиев  | Студија на политики за здравјето и благосостојбата на лицата со ретки болести во Р.Македонија |  |
| 16.30-16.50 | Јасмина Трошанска  | ESSIP – едукација на родителите за аутизам  |  |
| 16.50-17.10 | Ивана Здравевска   | Рана интервенција – што, кога како?   |  |
| 17.10-17.30 | Sarah Shamlo Ecblad  | Guide dogs  |  |
| 17.30-17.50 | Sarah Shamlo Ecblad  | Braille   |  |
| 17.50-18.10 | David Hofer  | Assistive Technology  |  |
| 18.10-18.30 | КАФЕ ПАУЗА   | 18.10-18.30   |  |
| 18.30-18.50 | Спец д-р Емилија Даштевска   | Проблеми со видот кај Даун синдром  | Проф. д-р Дијана Белевска – работилница, мала сала<br>Психолошка аспекти и потребата од поддршка на семејства на деца со посебни потреби |
| 18.50-19.10 | Спец д-р Иљаз Исмаили  | Слепило   |  |
| 19.10-19.30 | Спец д-р Иљаз Исмаили  | Ретинобластом   |  |
| 19.30-19.50 | Спец д-р Беким Татеша  | Прематурна ретинопатија   |  |
| 19.50-20.10 | Спец д-р Маја Кирјаз, д-р Иванка Караџозова  | Вродена / стекната глувост во рана детска возраст   |  |
| 20.30-22.00 | Liesbeth Siderius - Rights of the child with a rare disabling disease, по што следи отворена дебата: Имплементација на лицата со попреченост во образованието, социјалните сфери и стопанството, Модератори: д-р Крсте Маљановски, м-р Спири Ристески, Горан Ајдински, Ребека Јанковска Ристески, Јасна Ерцеговиќ, Маја Лазаревска |   |  |



**15.10.2016 (САБОТА)**

|             |                                    |   |
|-------------|------------------------------------|---|
| 09.00-09.20 | Спец. д-р Павле Димчев             | Prenatal detecting of aneuploidies – modern view  |
| 09.20-09.40 | Спец. д-р Катерина Станкова Нинова | Пренатална дијагностика на ретки фетални состојби, сегашност и перспективи                            |
| 09.40-10.00 | Спец. д-р Сенчо Нетков             | Пренатална NMR дијагностика   |
| 10.00-10.20 | Проф. д-р Дијана Плашевска         | Молекуларна дијагностика на ретки болести   |
| 10.20-10.40 | Проф. д-р Велибор Тасиќ            | Pitt Hopkins Syndrome   |
| 10.40-11.00 | КАФЕ ПАУЗА                         |   |
| 11.00-11.20 | Проф. д-р Филип Дума               | New treatment approaches of children with special needs   |
| 11.20-11.40 | d-r Enis Shaban                    | GATE analyzer in cerebral palsy   |
| 11.40-12.00 | Проф. д-р Кирил Лозанче            | Deep brain stimulation  |
| 12.00-12.40 | Проф. д-р Јовица Угриновски        | Неврохируршки третман на рефрактерни епилепсии  |
| 12.40-13.20 | Dr Sally Snyman                    | Regenerative stem cell therapies from the perspective of a private family cord blood bank             |
| 13.20-13.40 | Спец д-р Татјана Чепреганова       | Епилепсија – како да се препознае и третира   |
| 13.40-14.00 | Спец д-р Гордана Дамјановска       | Има ли улога медицинскиот канабис во третманот на рефрактерните епилепсии?                            |
| 14.00-14.20 | Спец д-р Милан Ристески            | Когнитивните аспекти на тубарната склероза пред и по mTOR инбиторите                                  |
| 14.20-14.40 | Спец д-р Олга Јотовска             | Приказ на случај – пациент со L-2-хидроксиглутарна ацидурија, фебрилни конвулзии и епилептоформно EEG |
| 14.40-15.00 | Спец д-р Игор Стојковски           | The impact of radiotherapy on neural development and cognition  |
| 15.00-15.20 | КАФЕ ПАУЗА                         |   |
| 15.20-15.40 | Спец д-р Александра Димовска       | Помагала за проодување кај деца со нормален и нетипичен развој  |
| 15.40-16.00 | Спец д-р Александра Димовска       | Луксација и цублуксација на колкови во рана детска возраст  |
| 16.00-16.20 | М-р Горан Саневски                 | Инхибиција на патолошки мускулен спазам кај деца  |
| 16.20-16.40 | Дипл. Фт. Маја Улк                 | Неуродинамика, дијагностика и третман   |
| 16.40-17.00 | Проф. д-р Јана Манева- Чупоска     | Проекти на лицата со посебни потреби во високото образование  |





Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп,  
ретки болести и посебни потреби  
**„ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“**

|             |  |
|-------------|--|
| 16.00-17.00 | МАЛА САЛА - За болеста како последица и предизвик – предавачи Отец Ивица Тодоров, Отец Горан Тасески             |
| 17.00-17.40 | Мотивациски говор Марио Бебек  |
| 17.40-18.20 | Мотивациски говор Par Johansson  |
| 20.00       | Промоција на игран филм за Par Johansson, Свечен коктел и Промоција на изложба на уметнички дела во домот на АРМ |

### 16.10.2016 (НЕДЕЛА)

Овој настан ќе се реализира во ДОМ НА АРМ, во центарот на Скопје.

Целта на оваа завршна манифестација е да се прикаже различноста или подобро речено еднаквоста на сите присутни. Идеата е на едно место сите заедно и лицата со посебни потреби и „останатите“ меѓусебно да се дружат, комуницираат, со цел да се дојде до единствен заклучок дека не треба и не смее да има разлики освен оние што луѓето сами ги создаваат.

А зошто да не сме различни кога секоја различност има своја убавина.

Планирани активности на БАЛОТ НА РАЗЛИЧНОСТИ:

|             |   |
|-------------|---|
| 16.00-19.00 | <ul style="list-style-type: none"><li>● Забавно едукативен дел (работилници и продажба на изработени дела од деца);</li><li>● Акција на дела изработени од деца од неколку градинки и училишта;</li><li>● Изложба и аукција на цртежи и уметнички дела;</li><li>● Продажба на ракотворби и специјалитети подготвени од Здруженија на жени;</li><li>● Болничко ќоше, наменето за претставување на болници, и закажување на прегледи;</li><li>● Останати активности кои ќе бидат дополнително договорени.</li></ul> |
| 19.00-21.00 | БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ - културно уметничка програма, односно шоу програма во која ќе земат учество лица со посебни потреби, професионалци, како и аматери и успешни уметници од земјата, а ќе има и гости од странство   |
| 21.00       | <b>СВЕЧЕНО ЗАТВОРАЊЕ НА КОНГРЕСОТ</b>   |
| 22.00       | <b>Забавата продолжува во НОЌЕН КЛУБ во центарот на Скопје</b>  |